

**Датум 17.10.2022**

## **Вклучување на нови точки во дневен ред**

### **1. Вклучување на нови точки во дневниот ред**

Согласно член 390 став 4 од Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

### **2. Барање**

Барањето со образложение или предлог одлука се доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице.

#### **2.1 Документација кон барањето**

Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и документи за идентификација, и тоа:

1. за акционер физичко лице се приложува:
  - извод од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена,
  - копија од лична карта или пасош
2. за акционер правно лице се приложува:
  - извод од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена,
  - последна тековна состојба од Трговски регистар што се води при Централниот регистар, во оригинал не постара од 7 (седум) дена,
  - копија од лична карта или пасош на законскиот застапник

Барањето заедно со документите за идентификација мора да биде примено во Друштвото најдоцна 8 (осум) дена од денот на објавувањето на јавниот повик. Барањето се доставува на адреса:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување**  
**МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп**  
Ул. "11 Октомври, бр.25" Скопје  
За: Управен одбор

Срдечен поздрав  
Акционерско друштво за осигурување и реосигурување  
МАКЕДОНИЈА - Виена Иншуренс Груп  
Управен одбор